

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-2133/2 од 06.03.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе (во натамошниот текст Центарот), застапуван од директорот Даница Наскова донесоа

## Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ја преземе следната мерка во рок и од страна на одговорните лица:

1. Центарот во постапката за остварување на правото на додаток за глувост, да води Лист за следење на работата со корисникот и да изготви Наод и мислење на стручен работник во предметите на корисниците: Б.С. решение број 07-376 од 24.02.2014 година, Ј.С. решение број 07-375 од 24.02.2014 година, В.Ч. решение број 07-378 од 24.02.2014 година, Ј.Ј. решение број 07-508/14 од 21.03.2014 година, З.Н. решение број 07-821/14 од 05.06.2014 година, Л.С. решение број 0713-528/14 од 07.05.2014 година, С.П. решение број 07-819/14 од 03.06.2014 година, М.Г. решение број 07-820/14 од 03.06.2014 година, И.Г. решение број 07-988/14 од 21.07.2014 година, Р.Ј. решение број 07-576 од 07.05.2014 година, Б.Д. решение број 07-841/14 од 14.07.2014, С.К. решение број 07-967/14 од 02.09.2014 година, Ј.А. решение број 07-354 од 19.02.2014 година, С. Х. решение број 07-767/14 од 14.07.2014 година, Ј.Л. решение број 07-326/14 од 14.02.2014 година, В.Ч. решение број 07-377 од 24.02.2014 година, Г.С. решение број 07-391/14 од 25.02.2014 година, К.С. решение број 0713-527/14 од 07.05.2014 година, Б.С. решение број 07-569/14 од 07.05.2014 година, Т.С. решение број 07-715/14 од 21.05.2014 година, С.Ц. решение број 07-818/14 од 03.06.2014 година, Ј.С. решение број 07-775/14 од 30.05.2014 година, Џ.Д. решение број 07-688/14 од 07.05.2014 година, С.К. решение број 07-817/14 од 15.07.2014 година и Д.Н. решение број 07-1418/14 од 28.11.2014 година, согласно член 113 од Законот и член 25 од Правилникот за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корсниците на правата од социјална заштита и документацијата за стручната работа (Службен Весник на Република Македонија број 171/2011).

**Одговорни лица: Директорот и стручниот работник**

**Рок: 15.04.2015 година и постојана задача**

2. Се задожува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали е извршена инспекциската мерка определена за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

### **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе на ден 04.03.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на додаток за глувост.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-2133/2 од 06.03.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 06.03.2015 година под број 16-2133/3.

**Упатство за правно средство:** против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

### **Инспектори за социјална заштита:**

1. Инспектор, Слободан Трајковски
2. Инспектор, Мијалче Стојанов